

75 1 2 ,

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ**

2007 . 6
. 07-3844/1
6 2007
Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

I.

1
, ,
2
(1) ,
(2) , ,
(3) ()
: 15% 30%)
3
(1) ,
(2) , , 10

II.

4

: -

- ,
- (: , ,), -
- ,
- -
-

5

(1)
(2)

· ,

6

(1)
(2)

:
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

7

2,8 3,7.

(1)
(2)

(1)

·
) 2,8 6 (2) 1 : -
- 3,0;
) 2,9 6 (2) 2 : -
- 3,2;
) 3,2 6 (2) 3 :
- 3,5;
) 3,3 6 (2) 4 : -
- 3,6
) 3,4 6 (2) 5 : -
- 3,7.

(3) 50 3,4.
(4) , (2)

0,2.
(5) 0,1. (2)

(1) 8

1/3, 1/2
(2) , 70%, 100% .
(1)

(3) (1) (2)

(1) 9 :
- , 35%
(2) 50% .

(1) 10
(2) (7) ,
(2) . 0,5%
, 20%.

III.

11
, , .

IV.

(1) 12
- , : ,
, ,

) 24
12 ;
) 12 ,
) 8 ;
) 30%

14
, 20 ,
30 .
15

16
, ,
17
11 15

18
19
10% 2007 2009
2007

V.
20
60

17- 21 15,16,17

” 36/90, 44/90 “ (“ ”
11/91, 38/91, 23/97, 37/2005 84/2005)

22

”,

1

2008

.

“